

ВО "САСА" ПРЕКИНАТ ШТРАЈКОТ

Трудовите инвалиди од "Саса" најавија прекин на блокадата на патот кон Делчево и ставање во мирување на штрајкот со глад. Оваа нивна најава произлезе по средбата во Владата одржана со премиерот и со министерот за економија. Владата повторно ќе го разгледа Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Претходно Фондот направил погрешна анализа и открил дури 10.000 трудови инвалиди од фирмите загубари, обвини министерот Јакимовски. Тоа било причина за Законот да чека дополнителни анализи. Подоцна бројката е намалена на само 1860.

"Наскоро Владата ќе одлучи дали веднаш ќе пристапи кон измени или, пак, ќе го задолжи Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да направи уште една анализа, колку тоа ние имаме трудови инвалиди, човек по човек и фирма по фирма", изјави Стефче Јакимовски, министер за економија.

Трудовите инвалиди од "Саса" пред речиси 2 месеца го почнаа штрајкот со глад во неможност да се справат со безизлезната ситуација. Нивниот статус не беше решен и поради тоа немаа никаква парична помош. Инсистираа на еднократна помош од 10.000 денари, но Владата тоа не го прифати.

Трудовите инспектори од Делчево ќе одат во домовите на инвалидите за да ја снимат нивната состојба и да им доделат социјална помош. Сопственик на рудниците "Саса" од Македонска Каменица е руската компанија "Ромтрејд" на бизнисменот Павел Малиновски, одлучи неодамна Собранието на доверители на "Саса". "Ромтрејд" стана сопственик на рудниците за 3.020.000 евра.

Според Власто Стојменовски, координатор за стечај на "Саса", во тек се административно-технички работи за примопредавање на новиот сопственик, што се очекува да се изврши во наредниот период. Стојменовски најави дека рудникот ќе биде рестартиран за пет месеци и оти во него ќе се вратат на работа 920 рудари. Новата фирма која ќе ја регистрира сопственикот Малиновски ќе се вика "Саса МР" и ќе продолжи со производство на рудни концентрати и откуп на рудни минерали.



НА БЕРЗАТА СВРТЕНИ 76 МИЛИОНИ ЕВРА

Во првата половина од годинава на Македонска берза е остварен промет од 4,7 милијарди денари (околу 76 милиони евра), што е речиси двојно повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Иван Штеријев, главен извршен директор на Берзата, соопшти дека ова најмногу се должи на транспарентното работење на компаниите и смета дека тоа е доказ оти пазарот станува поефикасен.



Најголем промет од 1,3 милијарди денари е остварен во март.

"Акциите стануваат многу интересни, пред сè, поради зголемениот број финансиски и нефинансиски информации кои ги објавуваат котираните компании. Тие се одлична база на податоци за анализите на потенцијалните инвеститори. Голем придонес имаат и даночните олеснувања. Токму затоа покренавме иницијатива за одложување на примената на овие даноци", тврди Штеријев.

Од први јануари треба да почне да се наплатува данокот на капитална добивка, а престанува да важи и даночното олеснување за котираните компании, кои се ослободени од половина од сумата која треба да ја платат како данок на добивка.

Обемот на акции кои се истргувани на Берзата е 3,5 пати поголем од лани. Речиси за половина е зголемен и прометот од продажба на обврзници. Најголем пораст има кај тргувањето со државните хартии од вредност.

ГОДИШНИНА НА СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ

Во Македонија сè уште нема добар бизнис амбиент за малите и за средните претпријатија, се согласија стопанствениците - членки на Сојузот на стопански комори, кои прославија годишнина од нејзиното постоење.

"Сега економијата се потпира на еден индустриски сегмент, а тоа е металната индустрија и ако таму потфрлиме, а има најави дека ќе паѓа бизнисот во тој дел, тогаш и Македонија е надолу", истакна Венко Глигоров.

Обидите да се привлечат странски инвеститори се прави на скандалозен начин, велат бизнисмените.

"Не можете да продавате земјиште за 5 и за 25 евра, како што е на Коч, тоа ли е чесно работење, ама има Закон, да,

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 12.7.2005 година до 19.7.2005 година беа направени вкупно 175 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 32.365.131 денари.

Комерцијална банка Скопје доминираше со најголем број трансакции, вкупно 54, при што беа истргувани акции во вредност од 11.340.139 денари. Алкалоид имаше 38 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 6.090.854 денари. Гранит Скопје беше активна со вкупно 28 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 1.604.552 денари. Најмалку трансакции, вкупно 2, имаше Охридска банка Охрид, при што беа истргувани акции во вредност од 366.411 денари.

ВРАТЕНА УПЛАТАТА НА "ВЕРО"

Државата му ги врати трите милиони евра на "Веро", пари кои компанијата ги уплати за плацот спроти Народна банка. Милионската сума од државната сметка е префрлена на компанијата.

Нова лицитација за земјиштето ќе има, а "Веро", ако е незадоволен, може да се жали пред Врховниот суд, порачуваат од Министерството за транспорт и врски.

Сега, откако парите ги добија назад, во "Веро" сè уште не одлучиле кој ќе биде следниот потег. Дали ќе се жалат, сè уште не знаат.

Но, упорно велат дека разрешницата за целата сплетка ја очекуваат од премиерот Владо Бучковски. Јавно го повикуваат од собраниската говорница да



там дека политичарите работат коректно и чесно заедно со нивната администрација која ја контролираат.

"Бараме од Владата, од премиерот, од министрите да создадат услови да можат да се развиваат малите и средните претпријатија и тие да ги освојуваат регионалните и светските пазари", беше заклучено на средбата.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 19.7.2005 година изнесуваше 1.877,94 индексни поени.

- Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфери на акции на котирали друштва

Согласно точка 6.03. од Правилникот за котација на хартии од вредност на Берзата врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, на 18.7.2005 година следните котирали друштва извршија откуп на сопствени акции:

- Скопски Пазар АД Скопје изврши откуп на 40 сопствени обични акции по цена од 4.505 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 18.7.2005 година се извршија следните нетрговски трансфери на

тие го контролираат Собранието, ќе излезат, ќе изгласаат закон дека ќе продавал така и така заради привлекување странски капитал и всушност се изигрува таа работа и веруваме дека продажбата на тоа земјиште е законска, ама за без пари", вели Владимир Тодоровиќ.

"Едноставно гледаат дека во овие моменти најважно е да имате политичка позадина од најглавните политички партии и да го водите бизнисот со државата", истакна Благоја Самакоски од "Микросам", Прилеп.

За да се подобри економската ситуација во земјата тие треба да работат чесно и коректно, јас воопшто не смеам

акции на котирали друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Макпетрол АД Скопје - 15 обични акции;

- Аутомакедонија АД Скопје - 100 обични акции;

- Одборот на директори на Македонска берза на седницата одржана на 16.7.2005 година донесе Одлука за исклучување од котација на акциите на Жито Скопје АД Скопје, Млаз АД Богданци и ШИК Јелак АД Тетово.

Акциите на овие друштва се исклучуваат од котација на Официјалниот пазар на Македонска берза на 18.7.2005 година. Од истиот датум со акциите на Жито АД Скопје, Млаз АД Богданци и ШИК Јелак АД Тетово ќе може да се тргува на неофицијалниот пазар на Македонска берза.

го реши проблемот и да им се извини како што тоа го стори по првата лицитација.


Пред 4 дена менаџерите на "Веро" ги уплатија парите за локацијата, бидејќи тврдат дека не добиле известување да не го прават тоа.

Спротивно е тврдењето на Министерството за транспорт и врски, од каде што, пак, велат дека известувањето им било испратено ден пред уплатата на парите.

Сега е во тек формирањето на новата комисија, по што ќе биде одреден и датумот за новата лицитација. Даут Емини, претседателот на сега разрешената комисија, обвинета за незаконско водење на лицитацијата и натаму тврди дека таа била законска.

СЛУЧАЈОТ "ТИКВЕШ" НА ТАПЕТ

Според информациите во јавноста, уште пред четири месеци полицијата ги имала исказите за тешките обвинувања на ексдиректорот на "Тиквеш" против Свето Јаневски. Коцевски уште тогаш бил во кавадаречката полиција. Проговорил за случајот, кој бил евидентиран. Полицијата од Кавадарци потврдува дека сведоштвото на Коцевски за тешкиот криминал го поседувала уште во март.



Тогаш Коцевски се сретнал со инспектор од тамошното СВР. Сè е регистрирано во полициските записници.

И покрај сознанијата за тешките обвинувања, за кои знаела и ги чувала цели 4 месеци, кавадаречката полиција дури сега се вклучува во истрагата за криминалите, откако и официјално добиле налог да го отворат случајот заедно со кавадаречкото обвинителство.

Обвинителот Прчевски во минатонеделната изјава за А1 телевизија рече дека обвинителството и полицијата се вклучуваат во случајот "Тиквеш". Ќе ги истражувале обвинувањата против бизнисменот Јаневски.

Ексдиректорот Коцевски, кој јавно сведочеше за целиот случај, обелоденувајќи дека и тој самиот учествувал и знаел за криминалот - фалсификати, перење пари, коригирање акционерски книги, предавање кеш во куфери, и денес вели дека досега ниту обвинителството, ниту полицијата не побарале било каква изјава и не контактирале со него. Во меѓувреме, повиканите и посочените за инволвираност во криминалите со "Тиквеш" застапаа во своја и во одбрана на Јаневски.

Прво премиерот го прогласи за чист својот економски советник. Не бил дел од даночната пирамида. Плаќал даноци. Отворањето на приватизационото досие "Тиквеш" за премиерот е обид за засенување на даночниот мега скандал.

И претседателката на Комисијата за хартии го прогласи за законско преземањето на "Тиквеш", иако целата процедура била спроведена дури една година откако Јаневски и неговата М-6 група веќе управувале со кавадаречката фирма.

